


Програмата „Форуми во заедницата“ е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а ја спроведуваат пет организации: ФООМ, ЦИРа, МЦМС, АДИ и АЛКА. Програмата ја поддржува Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС).



Програма „Форуми во заедницата“

Програмата оперативно ја координира Единицата за координација на форумите

Контакт: Тел. 02 3119-106/107, Факс. 02 3118-737

[www.forumivozaednicata.com.mk](http://www.forumivozaednicata.com.mk)

Спроведувач на Програмата во општините Штип и Винаца  
Центар за институционален развој (ЦИРа)  
Тел. 02/3114-855  
Факс. 02/3214-132



Спроведувач на Програмата во Шуто Оризари, Македонска Каменица и Делчево  
Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)  
Тел. 02/3065-381  
Факс. 02/3065-298



Спроведувач на Програмата во општините Кривопаштани и Тетово  
Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ)  
Тел. 02/2454-882 – 02/2444-488  
Факс. 02/2403-010



Спроведувач на Програмата во општината Илинден  
Центар за одржлив развој „Алка“  
Тел/Факс. 02/3214-505  
02/3211-664



Спроведувач на Програмата во општините Студеничани, Боговиње и Брвеница  
Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ)  
Тел. 042 221-100  
Факс. 042 221-102



Програмата е финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC)  
Тел. 02/3103-340  
Факс. 02/3103-341



Учествувај  
во донесување одлуки

Програмата „Форуми во заедницата“ има за цел да го поддржи процесот на децентрализација во Република Македонија и да им овозможи на граѓаните да учествуваат во развојот на локалната заедница. Граѓаните, преку Програмата, имаат можност да си го подобрат секојдневниот живот со сопствени идеи и учество, а администрацијата да развие локално управување преку учество, одговорност и доверба.

Форумот е модел за вклучување на граѓаните во донесување одлуки на локално ниво. Граѓаните дискутираат за теми кои се важни за нивното секојдневие преку „работни маси“ што ги одразуваат нивните економски и социјални интереси. Во текот на форумскиот процес, што содржи шест сесии, се презентира и буџетот на општината преку транспарентен отчет на локалната администрација. Граѓаните, на овој начин, активно се вклучуваат со давање на свои идеи и предлози. Учесниците на форумите, со директно граѓанско вклучување, формираат на почетокот неформални, а потоа и формални партнерства.



Третиот циклус од третата фаза на програмата “Форуми во заедницата” ќе се реализира во 2013/2014 година и опфаќа 11 општини – Илинден, Шуто Оризари, Кривогаштани, Студеничани, Винаца, Штип, Тетово, Брвеница, Боговиње, Македонска Каменица и Делчево.

Вкупниот буџет за овој циклус изнесува 43 милиони и 200 илјади денари од кои 21 милион и 600 илјади денари се учество на општините, а 21 милион и 600 илјади се донација на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).

Во овој циклус ќе се организираат два типа на Форуми – проектен и меѓуопштински форум.

### Проектен форум

	Учество на општината	Донација на SDC	Вкупен буџет
Илинден	2.400.000	2.400.000	4.800.000
Шуто Оризари	2.400.000	2.400.000	4.800.000
Кривогаштани	1.400.000	1.400.000	2.800.000
Студеничани	2.400.000	2.400.000	4.800.000
Винаца	1.400.000	1.400.000	2.800.000
Штип	2.400.000	2.400.000	4.800.000
Тетово	2.400.000	2.400.000	4.800.000

### Меѓуопштински форум

	Учество на општината	Донација на SDC	Вкупен буџет
Брвеница и Боговиње	3.400.000	3.400.000	6.800.000
Македонска Каменица и Делчево	3.400.000	3.400.000	6.800.000

\*Сумите се во МКД

